



СЛ
НА СОЦИЈАЛИ

1830

Sluzbeni vespik 3R
Makedonije

1001 Skopje
rah 51

Т

МАКЕДОНСКА СЛОВОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 јануари 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XLV

Цена на овој број е 2.200 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 53.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

29.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО ТИП „850“ И НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќани), кои произведуваат пченично брашно тип „850“ можат цените на тоа брашно да ги формираат така што, при постојните услови за продажба, највисоката цена да изнесува 668,80 динари по килограм.

2. Цената на пченичното брашно тип „850“ од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко натоварено во превозното средство – паритет Нови Сад.

3. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно тип „850“ можат постојната набавна цена на тоа брашно затекнато на залихи да ја зголемат за 74,20 динари по килограм.

4. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно тип „850“ ќе ги попишат сите количества на тоа брашно затекнати на залихи на 27 јануари 1989 година во 24 часот и сите количества на тоа брашно што до тој ден им ги фактурирале производителите, односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно тип „850“ ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 3 на оваа одлука за сите попишани количества на пченично брашно тип „850“. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните количества на пченично брашно тип „850“ на надлежниот орган на општината на чија територија вршат дејност.

5. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани произведуваат основен вид пченичен леб (член 1 од Правилникот за квалитетот на житариците и пекарските производи, тестенините и макароните теста) – („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68) произведен од пченично брашно тип „850“ можат да ја формираат така малопродажна цена да изнесува 796,00 динари по килограм.

Малопродажната цена за основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ во маси (граматури) помали или поголеми од еден килограм се формира сразмерно со учеството на вредноста на брашното тип „850“ и на помошниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви) и на другите трошоци во производството на тој вид леб.

6. Во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука се засметани трошоците за прометот на тој леб во износ од 3,30 динари по килограм.

7. Начинот на спроведување на одредбата од точка 5 став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот кој раководе со сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/88 и 69/88).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 16
26 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

30.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за мерилата и начинот за утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86) точ. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„3. Височина на посебната давачка претставува разликата меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена ја претставува износот што претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и на другите увозни давачки, без посебната давачка.“

4. Како просечна цена на домашниот пазар се подразбира цената остварена за изминатите три месеца за производите за кои се пропишува плаќање на посебна давачка.

Просечната цена од став 1 на оваа точка ја утврдува Сојузниот завод за цени секој месец, и тоа до 15-ти во месецот, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика, а за производите чии цени не ги следи Сојузниот завод за статистика – Продуктната берза, Нови Сад. За производите чии цени не се следат, просечната цена се утврдува врз основа на просечните цени на сродни производи чии цени се следат”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 12
5 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

31.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗот ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗот ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СВИЊИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на свињи и производи, сировини и отпадоци по потекло од свињи од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/89), во точка 1 по зборовите: „Република Италија” се додаваат записки и зборовите: „Comune de Comprodogo и од територијата до 30 km од таа општина”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 09-7220/4
24 јануари 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/88, се поткрала долунаведената грешка та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во Законот за основите на системот на општествено-то планирање и општествениот план на Југославија во член 4 став 2 наместо зборовите: „од член 1 став 2 на овој закон” треба да стојат зборовите: „од член 1 став 3 на овој закон”.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 23 јануари 1989 година

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Слободан Шаренац за помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи, досегашен началник на Центарот на службата за безбедност, Мостар.

С. п. п. бр. 2106
25 декември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Радован Самарџиќ за потсекретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет, досегашен советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 2107
25 декември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува д-р Сретен Спасиќ за помошник на сојузниот секретар за стопанство, досегашен самостоен вешник во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

С. п. п. бр. 2108
25 декември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува м-р Петар Новаковиќ за советник на сојузниот секретар за стопанство, порано советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

С. п. п. бр. 2109
25 декември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува д-р Бранко Маричиќ за потсекретар во

Сојузниот секретаријат за стопанство, досегашен советник на Претседателството на СФРЈ.

С. п. п. бр. 16
12 јануари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 29. Одлука за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850” и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850” — — — — — | 181 |
| 30. Одлука за измени на Одлуката за мерилата и начинот за утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — — | 181 |
| 31. Наредба за дополние на Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на свињи и производи, суровини и отпадоци по потекло од свињи од Република Италија — — — — — | 182 |
| Исправка на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија — — — — — | 182 |
| Назначувања и разрешувања — — — — — | 182 |

НОВО!

НОВО!

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ
ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА”

ЗАКОН
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ
ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ЗАКОН
ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ

Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИК

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други општествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им послужат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби.

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјаснување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник на СР Србија”, бр. 17 од 5 мај 1988 година.

Книгата е печатена со кирилица.

Цена 5.000

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1,
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот _____ парч.

Адреса и жиро-сметка на порачувачот: _____

/број на жиро-сметката/



Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Во _____, _____ 198_____ /М.П./ Потпис на порачувачот, _____